



.....
Училиште

.....
Место, датум

Школскиот систем во Туринген

Во Туринген постојат следните правила:

- Важи за сите деца кои од 01. Август во тековната година ќе навршат 6 години.
- Почнува по 3 месеци по преселувањето од странство (важи и со привремена дозвола за престој и со статус на трпење кај азиланти)
- Задолжително образование изнесува во Туринген 10 години.

Регистрација на детето во училиште:

- Пријавување за училиште во 2 недела од Декември од предходната година во надлежното училиште.
- Доколку Вашето дете сака да посетува друго училиште треба да постојат посебни причини и треба да се поднесе посебна апликација.
- За пријавување потребно Ви е извод од матично или од книга на родените.
- Вашето дете треба да биде прегледано од лекар. Потоа, директорката го пријавува името на Вашето дете во надлежниот здравствен дом.
- Терминот за прегледот ќе биде пратен по пошта и родителите смеат да бидат присутни при прегледот.

Основно училиште (Клас 1 - 4):

- Во првото и второто одделение Вашето дете не добива оценки. Оваа фаза може да биде продолжена или скратена во зависност од развојот на детето.
- Дали Вашето дете ќе оди во 3 одделение се одлучува на крајот на 2 одделени.
- Од трето одделение Вашето дете ќе има и настава по странски јазици.
- На сите основни училишта постои и целодневна настава. Целодневната настава е на доброволна база (по времето за училиште). Целодневната настава се наплаќа. Трошоците се во сооднос до приходите на родителите.

Редовно училиште (Клас 5 - 10):

- Во оваа форма на образование, добиваат учениците сестрано и универзално образование, што ги подготвува за понатамошното образование.
- Со завршувањето на 10то одделение, се добива диплома/сведителство.
- Дипломата/сведителството на крајот на 10то одделение е секогаш поврзана со завршен испит.

Гимназија (Клас 5 - 12):

- Преминот во гимназија може да се случи само на почеток на учебната година.
- Предуслов се добри/ многу добри оценки во основното или редовното училиште.
- Преминот е можен по 5тото или 6тото одделение.



- Ученици со завршено 10 одделение можат да се префрлат во гимназија во последните 3 години.

Пријава за гимназија:

- Преку надлежниот образовен орган ќе добиете информации за времето и датумот на давање информации за пријава за гимназија.
- Изборот на гимназија е доброволен.
- Евентуално е потребен приемен испит или проба.
- За пријавување е потребно последното сведителство.

Училиште за деца со посебни потреби (дефектолошко):

- За деца и млади со посебни потреби или пречки во развојот
- Често имаат овие деца посебна настава или настава со посебни методи.

Обврски на родителите:

- Децата мораат да одат во училиште.
- Кога едно дете е болно или има некоја незгода, тогаш мораат да бидат известено училиштето.

Ослободување од настава / Одмор:

- До 3 дена со дозвола од класниот раководител
- До 15 дена преку директорот.
- Во посебни случаи преку надлежната установа за образование.
- Доколку учениците не посетуваат настава или бегаат од настава, можат да бидат однесени таму со присила
- Ученици и родители, кои нивните обврски спрема училиштето не ги исполнуваат, можат да бидат и парично казнети и тоа со суми до 1500 €.

Обврски на ученикот:

- Секој ученик треба точно и редовно да присуствува на наставата.
- Ученикот не смее да смета во наставата.
- Доколку ученикот ја попречува наставата со одредени предмети, истите можат да му бидат одземени.

Права на родителите:

- Родителите имаат право на советување и информации преку училиштето.
- За сите инциденти поврзани со ученикот, училиштето ќе ги извести родителите.
- Родителите имаат право да бидат информирани за развојот и оценките на нивните деца.

Прочитано и земено дознание.

.....
Потпис на родителите/старателите